

До
Наставно-научен совет
на Технички факултет, Битола

ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС ВО АКАДЕМСКАТА 2018/19 ГОДИНА НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, БИТОЛА

Во согласност со Конкурсот за упис на трет циклус во академската 2018/19 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, објавен на 27.06.2018 год., Технички факултет, Битола ги објавува **дополнителните критериуми за упис** на студиските програми од трет циклус на овој факултет:

Право за запишување на трет циклус (докторски студии) на Технички факултет, Битола имаат кандидатите со:

- Минимална просечна оценка на студиите од 1 циклус, односно додипломски студии од 7,5 и просечна оценка на втор циклус студии (последипломски студии) од 8.00.
- Расположливост на ментор од областа за која апликантот се определил во своето мотивационо писмо. Ове се потврдува после извршено интервју и добиена писмена согласност од потенцијалниот ментор.
- Познавање на англиски јазик на ниво „B2“ (разбирање, зборување, пишување).

Право за запишување на студиската програма **СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО** имаат:

- Лица кои дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на сообраќаен факултет
- Лица кои дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на Технички факултет, Градежен факултет или Машински факултет на студиска програма од сообраќај/ транспорт

Право за запишување на студиската програма **МАШИНСТВО** имаат лица кои дипломирале на прв циклус (додипломски студии) на машински факултет и/или други технички факултети.

Покрај документите наведени во Конкурсот за упис на трет циклус во академската 2018/19 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, кандидатите дополнително треба да достават:

- Диплома/уверение за завршен прв циклус студии, односно додипломски студии со податок за просечна оценка
- Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно последипломски студии со податок за просечна оценка
- Доказ за познавање на англиски јазик на ниво “B2”

**Раководител на Совет на докторски студии
на Технички факултет, Битола**

Ред. проф. др. сц. Никола Крстаноски

ADDITIONAL CRITERIA FOR ENROLLMENT IN THE THIRD CYCLE IN THE ACADEMIC YEAR 2018/19 FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, BITOLA

In accordance with the call for enrollment into the third cycle of studies in the academic year 2018/19 published by the University "St. Kliment Ohridski ", Bitola, from 27.06.2018, the Faculty of Technical Sciences, Bitola announces **the additional criteria for enrollment in the third cycle curricula** at this faculty:

The right to enroll in a third cycle (doctoral studies) at the Faculty of Technical Sciences, Bitola have candidates with:

- Minimum average grade for the first cycle or undergraduate studies of 7,5 and average grade of second cycle (postgraduate) studies of 8.00.
- The availability of a supervisor in the area for which the applicant has determined in his letter of motivation. This is confirmed after an interview and received a written consent from the potential supervisor.
- Knowledge of English language at level "B2" (understanding, speaking, writing).

Entry requirement for the study program "TRANSPORT AND TRAFFIC ENGINEERING":

- First cycle diploma from Faculty for transport engineering
- First cycle diploma from: Technical faculty, Mechanical Engineering faculty or Civil engineering faculty and that graduated from transport study program.

Entry requirement for the study program "MECHANICAL ENGINEERING"

- First cycle diploma from Faculty for mechanical engineering and/or other engineering faculty

In addition to the documents stated in the Third Cycle call for enrollment in the academic year 2018/19, at the University "St. Kliment Ohridski ", Bitola, the candidates should additionally submit:

- Diploma / Certificate for completed first cycle studies, ie undergraduate studies with average score
- Diploma / Certificate for completion of a second cycle of studies, ie postgraduate studies Studies with data for average grade
- Proof of English language skills at "B2" level

**Head of the Council for doctoral studies
Faculty for Technical Sciences**

Prof. dr. sc. Nikola Krstanoski